



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 18.01.2013

Почитувана г-ѓ Софијанова,
Почитуван г. Александар Петровски,
Почитувани присутни,
Почитувани претставници на медиумите,

Ми претставува задоволство, во име на **Фондот за здравствено осигурување на Македонија да ја поддржам кампањата за едукација на јавноста за навремено препознавање на нарушувањата на растот.**

Како дел од своите активности, ФЗОМ одржа работни состаноци со здружението на граѓани “Раст“, на кои се разговараше за проблемите со кои тие се соочуваат, како и изнаоѓање на начини за нивно решавање. Едно од барањата беше и можноста за подигање на терапија за хормон за раст еднаш во три месеци, наместо досегашната пракса, еднаш месечно.



Сакам да истакнам дека Фондот ја дава својата целосна поддршка на оваа кампања за едукација на јавноста за навремено препознавање на нарушување на растот. Подигање на свеста и на родителите, и на здравствените работници е од взаемен интерес на сите нас. Навременото и рано детектирање на ова заболување кај децата ќе резултира со подобро лекување, подобар развој и поголема социјализација на децата и општеството, а истовремено ќе влијае на намалување на трошоците и на родителите и на институциите.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Фондот во соработка со Клиниката за детски болести дојде до заеднички заклучок дека постои медицинска, но и административна оправданост во реализацијата на подигањето на терапијата на дечињата со потреба од хормон за раст. Благодарение на нашата соработка со здружението “Раст“, како и со поддршка на лекарите - специјалисти од Клиника за детски болести, од февруари оваа година ќе им се овозможи на децата да доаѓаат на секои три месеци кај своите лекари на клиниката на контрола на висината на растот и воедно да им се издава тромесечна терапија врз основа на упат кој избраниот лекар ќе го издава еднаш годишно. Ова е исклучок од начинот на упатување за они кои доаѓаат на Клиниката за детски болести само за подигнување на терапијата (хормон за раст).



Придобивките од ваквиот начин на подигање на терапијата за сите чинители во здравствениот систем се следниве:

- Тоа значи дека 100 дечињата кои имаат потреба од хормонот за раст сега можат да дојдат еднаш на три месеци и да ја подигнат терапијата за сите три месеци. Со ова се намалуваат посетите во здравствените установи наместо од досегашните 24 посети годишно се сведуваат на само 5 посети годишно.
- Исто така се штеди времето и парите на родителите кои заедно доаѓаат со дечињата при подигање на терапијата во Клиниката за детски болести. Избегнување на барањата за денови од годишен одмор, а ова особено се однесува за дечињата кои доаѓаат од



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

другите градови на РМ, според податоците на здружението, тоа се приближно околу 50 дечиња.

- Придобивки имаат и здравствените установи, затоа што ќе придонесе за намалување на досегашните месечни гужви. Еднократното доаѓање во три месеци кога се прават и телесните мерења ќе им овозможи на докторите повеќе време за овие дечиња, но и ќе придонесе за избегнување на потенцијалните заболувања кои може да се трансминираат на овие пред се здрави деца како и повеќе време за матичните лекари.

Според договорениот План за вид и обем на здравствени услуги за специфична терапија, односно обезбедување на хормон за раст на Клиниката за детски болести, утврден е условен буџет за месечна терапија за 100 деца.

Почитувани, Фондот им стои на располагање на здруженијата на граѓани, на коморите, здравствените работници, сите други надлежни институции во државата како и на осигурениците за предлози во насока на превенирање на здравјето на осигурениците.

Отворени сме за соработка на дистрибуција преку медицинската мрежа на установи кои имаат договор со Фондот за едукативниот материјал како што е Регистар на пациенти со што ќе се намали агонијата барем преку кратењето на непотребното лутање во системот.

Мотото на Фондот е дека сите задно и при ограничени финансиски средства можеме да постигнеме повеќе за нашите осигуреници.